




# TRAVEL AGENCY FERIJAL - KASIKOV

**WINTER  
2017/2018**

## КОПАОНИК

### ХОТЕЛ GRAND HOTEL & SPA \*\*\*\*



#### Хотелски содржини:

ресторан, forest - аперитив бар со камин, Navana бар со кубанска музика, пул бар, ресторан и пицерија, слаткарница Garden, банка, продавници, играчница, Салон за убавина, педикер и маникер, "Grand Oaza" SPA & Wellness центар на 1800 m2, фитнес центар, безжичен интернет, ски сервис, лекар, паркинг, конференциска сала, спортски терени: кошарка, одбојка, ракомер, пинг-понг, билијард сала, куглање...  
**Опреност на собите:** бања, мини бар, телефон, сателитска TV/DVD WIFI.

GRAND HOTEL & SPA ****										
-15% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 31.10.2017										
Ценовникот важи за периодот 07.12 -08.04.2018										
Цените се изразени во € по лице од ноќ, за уплати во денарска противвредност							Цени за краток престој резервации на барање мин. 5 дена пред термин			
Период	Смени	Мин.ноќ.	Услуга	1/2 Std 1/3 Std	1/3, 1/4, 1/5 Family	1/2 Sup 1/3 Sup*** 1/4 Sup***	1/2, 1/3, 1/4 Sup+	1/1 Std	1/1 Sup	1/1 Sup+
07.12-10.12.	четврток/недела	3	НВ				Понуда SKI OPENING			
10.12-17.12.	недела/недела	5	НВ	91	96	100	110	136	150	165
17.12-29.12.	-	3	НВ	79	84	88	97	119	132	145
29.12-02.01.	петок/вторник	4	НВ	159	192	176	193	239	264	290
29.12-05.01.	петок/петок	7	НВ	144	173	159	174	229	253	278
30.12-08.01.	сабота/понеделник	9	НВ	139	168	154	166	209	231	254
05.01-08.01.	петок/понеделник	3	НВ	99	119	109	120	149	164	181
05.01-14.01.	петок/недела	9	НВ	89	107	98	108	139	153	169
08.01-14.01.	понеделник/недела	6	НВ	94	113	103	114	141	155	171
14.01-21.01.	недела/недела	7	НВ	94	113	103	114	141	155	171
21.01-28.01.	недела/недела	7	НВ	85	89	93	102	127	140	154
28.01-04.02.	недела/недела	7	НВ	99	105	109	120	149	164	180
04.02-11.02.	недела/недела	7	НВ	116	122	128	140	174	191	211
11.02-18.02.	недела/недела	7	НВ	99	105	109	120	149	164	180
18.02-25.02.	недела/недела	7	НВ	96	100	105	116	143	157	173
25.02-04.03.	недела/недела	7	НВ	91	96	100	110	136	150	165
04.03-11.03.	недела/недела	7	НВ	91	96	100	110	136	150	165
11.03-18.03.	недела/недела	7	НВ	91	96	100	110	136	150	165
18.03-25.03.	-	4	НВ	71	75	78	86	106	117	128
25.03-01.04.	-	4	НВ	68	71	75	82	102	112	123
01.04-08.04.	-	4	НВ	68	71	75	82	102	112	123

#### \*СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА за период од 19.03-08.04.2018

Деца 2-12 год. во придружба на двајца возрасни: прво дете бесплатно доколку користи заеднички кревет со родители. второ дете -50% на посебен кревет.

Краток престој	1/2 Std 1/3 Std	1/3, 1/4, 1/5 family	1/2 Sup 1/3 Sup*** 1/4 Sup***	1/2 Sup+	1/1 Std	1/1 Sup	1/1 Sup+
ГРАТИС ПРОСЛАВА НА НОВА ГОДИНА – МЕСТА ВО ЗОНА 2							
11.01-14.01, Чет-Нед	118	141	129	142	176	194	213
18.01-21.01, Чет-Нед	118	141	129	142	176	194	213
25.01-28.01, Чет-Нед	106	111	116	128	159	175	192
01.02-04.02, Чет-Нед	123	131	137	151	186	205	225
08.02-11.02, Чет-Нед	145	152	160	175	218	239	263
15.02-18.02, Чет-Нед	123	131	137	151	186	205	225
22.02-25.02, Чет-Нед	119	125	131	144	178	196	216
01.03-04.03, Чет-Нед	114	119	125	138	170	187	206
08.03-11.03, Чет-Нед	„MUSIC WEEK“ ПОНУДА						
15.03-18.03, Чет-Нед	„MUSIC WEEK“ ПОНУДА						
22.03-25.03, Чет-Нед	89	93	98	107	133	146	160
29.03-01.04, Чет-Нед	85	89	94	103	128	140	154
05.04-08.04, Чет-Нед	85	89	94	103	128	140	154

**Цените се дадени на ден по лице за сместување во соба според табелата, за минимум престој од 5 ноќи.  
За пократок престој можна е доплата (информации во агенција)**

**Цената на хотелското сместување вклучува:**

- Пријавување во соба, сет за добредојде (овошје, шише вода, вино), коктел за добредојде, сладок поклон за добредојде, плазма шејк за најмладите, гранд сет за добро утро (кафе, дневни новини, магацини, сок од свежо овошје), луксузен Vogner сет козметика, детски сет козметика, можност за гранд појадок во соба, можност за масажа во соба, опрема за бебе на упит (пулт за пресоблекување, када, греач за шишенца, кетлер), експресно одјавување, колач и поклон за заминување.

**Цената не вклучува:**

- Дочек на Нова Година во претпродажба до 01.12.2017 во GRAND HOTEL & SPA \*\*\*\* (незадолжително) - свечена вечера со музичка програма 31.12.2017 со популарни естрадни ѕвезди: ВИП зона – 180€, 1 зона – 135€, 2 зона – 117€
  - деца до 7г бесплатно
  - 7-12г попуст 50%
- Посебна програма за деца 3-12 год. дневна програма со анимација и професионална грижа за деца во детскиот клуб – 6 дена во текот на смената од 10-16h (не вклучувајќи ги денот на доаѓање и заминување) доплата 1.200 RSD (okolu 12€).
- Јога, пилатес, аеробик, сквош, аквабик, персонален тренинг, фитнес тренинг.
- Јавен паркинг, јавна гаража.

**Цената не вклучува (задолжително плаќање при резервација):**

- Такса за престој која за возрастни изнесува 100 дин (1€) по лице за ноќевање, за деца од 7-15 год. изнесува 50 дин (0,5€) по лице за ноќевање. Деца до 7 год. не плаќаат такса за престој.

**Попусти и доплати за GRAND HOTEL & SPA\*\*\*\*:**

- Дете 0-2год. во придружба на двајца возрастни, ако користи заеднички кревет - БЕСПЛАТНО во 1/2 стандард и супериор соба
- Дете 2-7год. во придружба на двајца возрастни, ако користи заеднички кревет - 50% во 1/2 стандард и супериор соба.
- Дете 2-12год. доколку користи посебен кревет -30% (со минимум 1 возрастно лице).
- Две деца 2-12год. во придружба на двајца возрастни, секое дете - 50% во 1/3 стандардна соба, 1/3 family соба и 1/3 супериор соба.
- Две деца 2-12год. во придружба на двајца возрастни, секое дете - 30% во 1/4 family соба, 1/4 супериор соба.
- Три деца 2-12год. во придружба на двајца возрастни, секое дете - 30% во 1/5 family соба.
- Трето возрастно лице - 20% во 1/3 соба стандардна, 1/3 супериор, 1/4 супериор соба
- Доколку две лица користат 1/3 family соба и 1/3 супериор соба, доплаќаат 20% по лице од цената за 1/3 family соба или 1/2 супериор соба.
- Намалување на цената за промена на услуга – ноќевање со појадок 6€.

**Цените се изразени во евра во денарска противредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Феријал Кашиков и СКТМ**